

18-2153/1
29.07.2020г.



ОПШТИНА КРИВА ПАЛАНКА

Тел. ++389 (0) 31 375 035/ факс. ++389 (0) 31 375 035
ул. Св. Јоаким Осоговски бр.175 1330 Крива Паланка
РЕПУБЛИКА СЕВЕРНА МАКЕДОНИЈА

До
Центар за управување со промени
Адреса: Ул. Рајко Жинзифов, бр. 44/1, Скопје
е-пошта: info@cup.org.mk
kristina.ilievska@cup.org.mk

ПРЕДМЕТ: ДОСТАВУВАЊЕ НА ИНФОРМАЦИЈА ОД ЈАВЕН КАРАКТЕР
Врска / Барање наш бр. 18-2153 /1, 28.07.2020г.

Почитувани,

Постапувајќи по Вашето Барање бр. 18-2153 /1, согласно Законот за слободен пристап до информации од јавен карактер („Службен Весник на Република Северна Македонија“ бр. 101/ 2019),, примено на ден 28.07.2020г, со кое барате 31 информација од јавен карактер со прилог од електронска верзија • документи на општината.

Во прилог на писменото Ви ја доставуваме бараната информација согласно Вашето Барање и тоа:

Прилог:

1. Решение бр. 18-2075/1, 29.07.2020г. со прилогот.

Бараната информација Ви ја доставуваме на начин наведен во барањето.

Со почит!

Место и датум : 29.07 2020г.
Крива Паланка

Службено лице за посредување со
информации од јавен карактер
Лидија Митовска

Борјанчо Мицевски
Градоначалник на Општина Крива Паланка
одговорно лице

Бр. 18-2153/3
29.07.2020г.

Врз основа на член 50 став 1 точка 16 од Законот за локална самоуправа („Службен весник на РМ“ бр. 05/02), а во врска со член 20 став 1 од Законот за слободен пристап до информации од јавен карактер („Службен Весник на Република Северна Македонија“ бр. 101/ 2019), член 8 од Упатството за спроведување на Законот за слободен пристап до информациите од јавен карактер („Службен Весник на Република Северна Македонија“ бр. 60/20), член 88 став 2 и став 3 од Законот за општата управна постапка („Службен Весник на Република Северна Македонија“ бр. 124/15) решавајќи по барање бр. 18-2153/1, 28.07.2020г, од Центар за управување со промени, со адреса: Ул. Рајко Жинзифов, бр. 44/1, Скопје, Градоначалникот на Општина Крива Паланка, донесе

РЕШЕНИЕ

Со ова решение се дава **ПОЗИТИВЕН ОДГОВОР** на барањето бр. 18-2153/1, 28.07.2020г, од Центар за управување со промени, адреса: Ул. Рајко Жинзифов, бр. 44/1, Скопје, е-пошта: info@cup.org.mk . kristina.ilievska@cup.org.mk

Бараните информации му се доставуваат на барателот како прилог бр. 18-2153/2, 29.07.2020г. кон ова решение

Образложение

Барателот Центар за управување со промени, адреса: Ул. Рајко Жинзифов, бр. 44/1, Скопје, достави барање бр. 18-2075/1, 21.07.2020г., за пристап до информации од јавен карактер согласно член 12 од Законот за слободен пристап до информации од јавен карактер („Службен Весник на Република Северна Македонија“ бр. 101/ 2019),.

Со барањето бр. 18-2075/1, 21.07.2020г, барателот бара информации за:

1. Стратешки план на општината
2. Стратегија за локален економски развој
3. Стратегија за развој на културата
4. Стрателија за социјална заштита на граѓаните
5. Стратегија за соработка со здруженија на граѓани и фондации
6. Стратегија за унапредување на родовата еднаквост
7. Стратегија за млади
8. Стратегија за локален социјален економски совет
9. Програма за здравствена и социјална заштита и заштита на деца
10. Програма за енергетска ефикасност
11. Програма за заштита на животната средина
12. Програма за комунални дејности
13. Програма за изготвување на урбанистички планови
14. Генерален урбанистички план – ГУП
15. Програма за спорт и рекреација
16. Програма за култура
17. Програма за одбележување на значајни настани и истакнати личности со спомен обележја
18. Локален акциски план за вработување

19. План за стопански развој на општината

20. Годишни извештаи за реализација на планските документи за 2018 и 2019 година

***Горенаведените документи се бараат да бидат доставени по електронска пошта (за тие што се изработени).**

Дополнително, се бараат следните податоци да се пополнат во табелата.


21	Колку седници одржал Советот на општината во 2018 и 2019 година	2018: _____ 2019: _____
22	Број на предложени граѓански иницијативи во 2018 и 2019 година	2018: _____ 2019: _____
23	Број на реализирани собири на граѓани на барање на граѓаните во општината во 2018 и 2019 година	2018: _____ 2019: _____
24	Број на референдуми реализирани во општината во 2018 и 2019 година	2018: _____ 2019: _____
25	Број на доставени претставки и предлози од страна на граѓани или група на граѓани во 2018 и 2019 година	2018: _____ 2019: _____
26	Број на доставени петиции во 2018 и 2019 година	2018: _____ 2019: _____
27	Број на организирани јавни трибини, анкети и побарани предлози од граѓаните при изготвувањето на прописите на општината во 2018 и 2019 година	2018: _____ 2019: _____
28	Информација за тоа за кои од усвоените стратешки и плански документи при подготовката биле спроведени консултации со заинтересираните страни (набројте ги)	
29	Колку просечно трае временскиот рок за спроведување на консултативен процес со заинтересирани страни при подготовка на плански и стратешки документи	
30	Доколку имате воспоставено формална процедура за консултации со засегнати страни, доставете ни ја во прилог	
31	Дали имате воспоставено организациска единица за стратешко планирање и следење на реализацијата на стратешките документи и колку вработени има во истата	ДА / НЕ Број на вработени: _____

Информацијата што се бара од страна на барателот е информација од јавен карактер Согласно Законот за слободен пристап до информации од јавен карактер („Службен Весник на Република Северна Македонија“ бр. 101/ 2019), и Листата на информации од јавен карактер на Општина Крива Паланка бр. 09-204/11. 27.01.2020 година.

Доставувањето на бараните информации се врши со акт бр. 18-2153/Ѕ, 29.07.2020г на секторит за општи и правни работи, финансиски прашања и локален економски развој, Општина Крива Паланка.

Правна поука: Против решението со кое имателот на информацијата го одбил или отфрлил барањето, барателот има право на жалба во рок од 15 дена од денот на приемот на решението до Агенцијата за заштита на правото за слободен пристап до информациите од јавен карактер согласно член 20 од Законот за слободен пристап до информации од јавен карактер („Службен Весник на Република Северна Македонија“ бр. 101/ 2019).

Изготвил:
Службено лице за посредување со информации
од јавен карактер, Лидија Митовска



ОПШТИНА КРИВА ПАЛАНКА
Градоначалник
Борјанчо Мицевски





18 - 2153/2

29. 07. 2020г
КРИВА ПАЛАНКА



ОПШТИНА КРИВА ПАЛАНКА

Тел. ++389 (0) 31 375 035/ факс: ++389 (0) 31 375 035
ул. Св. Јоаким Осоговски бр.175 1330 Крива Паланка
РЕПУБЛИКА СЕВЕРНА МАКЕДОНИЈА

До
Центар за управување со промени
Адреса: Ул. Рајко Жинзифов, бр. 44/1, Скопје
е-пошта: info@cup.org.mk
kristina.ilievska@cup.org.mk

ПРЕДМЕТ: ДОСТАВУВАЊЕ НА ИНФОРМАЦИЈА ОД ЈАВЕН КАРАКТЕР
Врска / Барање наш бр. 18-2153 /1, 28.07.2020г.

Почитувани,

Постапувајќи по Вашето Барање бр. 18-2153 /1, со кое барате 31 различна информација согласно Законот за слободен пристап до информации од јавен карактер („Службен Весник на Република Северна Македонија“ бр 101/ 2019), примено на ден 28.07.2020г, ви ги доставуваме бараните информации согласно вашето барање и тоа:

Информација за:

Точка 1 од барањето: Стратешки план на општината насловен како стратегија за локален развој 2015 – 20

линк [/https://www.krivapalanka.gov.mk/wp-content/uploads/downloads/programi/statut/Strategija_za_lokalen_razvoj_2016.pdf](https://www.krivapalanka.gov.mk/wp-content/uploads/downloads/programi/statut/Strategija_za_lokalen_razvoj_2016.pdf)

Точка 2 од барањето: нема посебен документ насловен како стратегија за локален економски развој општината, делот за локален економски развој е содржан во Стратегија за локален развој 2015 – 20.

Точка 3 од барањето: нема посебен документ насловен како стратегија за развој на културата, делот за развој на културата е содржан во стратегија за локален развој 2015 – 20

Точка 4 од барањето: нема документ насловен како стратегија за социјална заштита на граѓаните, но има социјален план на општината 2021-2024.

Точка 5 од барањето: нема стратегија за соработка со здруженија на граѓани и фондации но има програма за соработка со здруженија на граѓани и фондации за 2020 година.

линк - <https://www.krivapalanka.gov.mk/wp-content/uploads/2020/01/Programa-na-Opshтина-Kriva-Palanka-od-oblasta-na-sorabotkata-so-zdruzenija-na-graѓani-i-fondacii-za-2020-godina.pdf>

Точка 6 од барањето: нема стратегија за унапредување на родовата еднаквост, но има подготвено локален акциски план за родово рамноправност 2017-2020, како и годишна оперативна програма за активностите на општина Крива Паланка во областа на еднаквите можности за 2020 година

линк- <https://www.krivapalanka.gov.mk/wp-content/uploads/2020/02/Lokalen-akciski-plan-za-rodova-ramnopravnost-2017-2020.pdf>

линк -<https://www.krivapalanka.gov.mk/wp-content/uploads/2020/01/Programa-za-aktivnosti-na-Opština-Kriva-Palanka-vo-oblasta-na-ednakvite-mozhnosti-za-2020-godina.pdf>.

Точка 7 од барањето: има стратегија за млади на општина Крива Паланка 2019-2024

линк- https://www.krivapalanka.gov.mk/wp-content/uploads/2020/02/Strategija_za_mladi_2019-2024.pdf

Точка 8 од барањето: нема стратегија за локален социјален економски совет

Точка 9 од барањето: има програма за социјална, детска и здравствена заштита за 2020 година.

линк - <https://www.krivapalanka.gov.mk/wp-content/uploads/2020/01/Programa-za-socijalna-detska-i-zdravstvena-zashtita-vo-Opština-Kriva-Palanka-za-2020-godina.pdf>

Точка 10 од барањето: нема програма за енергетска ефикасност

Точка 11 од барањето: нема програма за заштита на животната средина

Точка 12 од барањето: во делот на комуналните дејности има повеќе програми и тоа:

12.1 Програма за уредување на градежно земјиште во општина Крива Паланка за 2020 година;

линк-<https://www.krivapalanka.gov.mk/wp-content/uploads/2020/01/Programa-za-ureduvane-na-gradezhno-zemjishte-vo-opština-Kriva-Palanka-za-2020-godina.pdf>

12.2 Програма за изградба, реконструкција и одржување на локалната водоводна и канализациона мрежа во општината Крива Паланка за 2020г

линк- <https://www.krivapalanka.gov.mk/wp-content/uploads/2020/01/Programa-za-izgradba-rekonstrukcija-i-odrzhuvane-na-lokalnata-vodovodna-i-kanalizaciona-mrezha-vo-opština-Kriva-Palanka-za-2020-godina.pdf>

12.3 Програма за подигање и одржување на градското зеленило во Крива Паланка за 2020 година

линк-<https://www.krivapalanka.gov.mk/wp-content/uploads/2020/01/Programa-za-ureduvane-i-odrzhuvane-na-gradskoto-zelenilo-vo-Kriva-Palanka-za-2020-godina.pdf>

12.4 Програма за управување со отпад на Општина Крива Паланка за 2020 година
линк-<https://www.krivapalanka.gov.mk/wp-content/uploads/2020/01/Programa-za-upravuvane-so-otpad-na-Opshтина-Kriva-Palanka-za-2020-godina.pdf>

12.5 Програма за одржување на јавна чистота во град Крива Паланка за 2020 година
линк-<https://www.krivapalanka.gov.mk/wp-content/uploads/2020/01/Programa-za-odrzhuvalena-javne-chistota-vo-grad-Kriva-Palanka-za-2020-godina.pdf>.

12.6 Програма за изградба, реконструкција и одржување на мрежата за јавното осветлување во Општина Крива Паланка за 2020 година.
линк- <https://www.krivapalanka.gov.mk/wp-content/uploads/2020/01/Programa-za-izgradba-rekonstrukcija-i-odrzhuvalena-mrezhata-za-javnото-osvetluvalane-vo-opshтината-Kriva-Palanka-za-2020-godina.pdf>

Точка 13 од барањето: има Програма за изработка на урбанистички планови и локални урбанистички плански документации во општина Крива Паланка за 2020 година.
линк-<https://www.krivapalanka.gov.mk/wp-content/uploads/2020/01/Programa-za-izработка-na-urbanistichki-planovi-i-lokalni-urbanistichki-planски-dokumentacii-vo-opshтината-Kriva-Palanka-za-2020-godina.pdf>.

Точка 14 од барањето: Генерален урбанистички план немаме во електронска форма, истиот е во хартиена верзија и претставува еден гномазен документ, со нестандартни димензии на листовите така што и копирањето на истите од технички аспект ќе претставува проблем и воедно согласно Одлуката на Владата за висината на материјалните трошоци, ќе мора да побараме да истите ги надоместите во моментот нејам колку би бил износот но доколку побарате тогаш ќе ги направиме пресметките.

Точка 15 од барањето: има Програма за активностите на Општина Крива Паланка во областа на спорт за 2020 година.
линк-<https://www.krivapalanka.gov.mk/wp-content/uploads/2020/01/Programa-za-aktivnostite-na-Opshтината-Kriva-Palanka-vo-oblasta-na-sport-za-2020-godina.pdf>

Точка 16 од барањето: има програма за активностите на општина Крива Паланка во областа на културата и културните манифестации за 2020 година
линк-<https://www.krivapalanka.gov.mk/wp-content/uploads/2020/01/Programa-za-aktivnostite-na-Opshтината-Kriva-Palanka-vo-oblasta-na-kulturata-i-kulturните-manifestacii-za-2020-godina.pdf>

Точка 17 од барањето: нема програма за одбележување на значајни настани и истакнати личности со спомен обележја.

Точка 18 од барањето: нема локален акциски план за вработување

Точка 19 од барањето: нема план за стопански развој на општината но има програма за активностите на Општина Крива Паланка во областа на Локалниот економски развој за 2020 година

Точка 19 од барањето: нема годишни извештаи за реализација на планските стратешки документи за 2018 и 2019 година.

Годишни извештаи имаме само за годишните оперативни програми наведени во претходните точки.

Информациите за точките 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30 и 31 се дадени во табелата:

21	Колку седници одржал Советот на општината во 2018 и 2019 година	2018: <u>12</u> 2019: <u>14</u>
22	Број на предложени граѓански иницијативи во 2018 и 2019 година	2018: <u>нема</u> 2019: <u>нема</u> Ова околу е од сеќавање бидејќи немаме воспоставено форма на евиденција
23	Број на реализирани собири на граѓани на барање на граѓаните во општината во 2018 и 2019 година	2018: <u>нема</u> 2019: <u>нема</u>
24	Број на референдуми реализирани во општината во 2018 и 2019 година	2018: <u>нема</u> 2019: <u>нема</u>
25	Број на доставени претставки и предлози од страна на граѓани или група на граѓани во 2018 и 2019 година	2018: <u>нема</u> 2019: <u>нема</u>
26	Број на доставени петиции во 2018 и 2019 година	2018: <u>околу 5</u> 2019: <u>околу 5</u> Терминот околу е затоа што во моментот идентификувавме по 5 петиции и во двете години по сеќавање, бидејќи немаме конкретизирана форма на ваква евиденција во општината.
27	Број на организирани јавни трибини, анкети и побарани предлози од граѓаните при изготвувањето на прописите на општината во 2018 и 2019 година	2018: <u>нема</u> 2019: <u>нема</u>
28	Информација за тоа за кои од усвоените стратешки и плански документи при подготовката биле спроведени консултации со заинтересираните страни (набројте ги)	1. Стратегија за локален развој 2015 - 20 2. Социјален план на општината 2021-2024. 3. Локален акциски план за родова рамноправност 2017-2020. 4. Стратегија за млади на општина Крива Паланка 2019-2024 5. Стратегија за туризам на

		општина Крива Паланка 2020-2025
29	Колку просечно трае временскиот рок за спроведување на консултативен процес со заинтересирани страни при подготовка на плански и стратешки документи	Минимум 4 максимум 12 месеци во зависност од документот
30	Доколку имате воспоставено формална процедура за консултации со засегнати страни, доставете ни ја во прилог	Немаме формална процедура но најчесто ги користиме формите на директ но непосредно учество на граѓаните како што се о техниките и алатките на форумот во заедницата, работилници и трибини.
31	Дали имате воспоставено организациска единица за стратешко планирање и следење на реализацијата на стратешките документи и колку вработени има во истата	ДА / НЕ (нема) Број на вработени: _____

Прилог 1 – Стратешки и плански документи

- 1.1 Стратегија за локален развој 2015 – 20
- 1.2 Социјален план на општината 2021-2024.
- 1.3 Локален акциски план за родова рамноправност 2017-2020.
- 1.4 Стратегија за млади на општина Крива Паланка 2019-2024.
- 1.5 Стратегија за туризам на општина Крива Паланка 2020-2025

Прилог 2 – Програми

2.1 Програма за соработка со здруженија на граѓани и фондации за 2020 година.

2.2 Програма за активностите на општина Крива Паланка во областа на еднаквите можности за 2020 година.

2.3 Програма за социјална, детска и здравствена заштита за 2020 година;

2.4 Комунални дејности:

2.4.1 Програма за уредување на градежно земјиште во општина Крива Паланка за 2020 година;

2.4.2 Програма за изградба, реконструкција и одржување на локалната водоводна и канализациона мрежа во општината Крива Паланка за 2020г

2.4.3 Програма за подигање и одржување на градското зеленило во Крива Паланка за 2020 година

2.4.4 Програма за управување со отпад на општина Крива Паланка за 2020 година

2.4.5 Програма за одржување на јавна чистота во град Крива Паланка за 2020 година

2.4.6 Програма за изградба, реконструкција и одржување на мрежата за јавното осветлување во општина Крива Паланка за 2020 година.

2.4.7 Програма за изградба, реконструкција, одржување и заштита на локалната патна мрежа во Општина Крива Паланка за 2020 година

2.5 Програма за изработка на урбанистички планови и локални урбанистички плански документации во општина Крива Паланка за 2020 година.

2.6 Програма за активностите на Општина Крива Паланка во областа на спорт за 2020 година.

2.7 Програма за активностите на општина Крива Паланка во областа на културата и културните манифестации за 2020 година.

Прилог 3 – Извештај за 2018 и 2019 година

Извештај за 2018 година:

3.1 Извештај за реализирани активности по програмата за еднакви можности на жените и мажите за 2018

3.2 Извештај по програмата за одржување на јавна чистота во град Крива Паланка за 2018 година

3.3 Извештај по програмата за уредување на градежно земјиште за 2018 година за Општина Крива Паланка.

3.4 Извештај по програмата за изградба, реконструкција, одржување и заштита на локална патна мрежа за 2018 година за Општина Крива Паланка

3.5 Извештај по програмата за изградба, реконструкција и одржување на локална водоводна и канализациона мрежа во Општина Крива Паланка за 2018 година

3.6 Извештај за спроведување на програмата за управување со отпад на Општина Крива Паланка за 2018 година.

3.7 Извештај за спроведување на програмата за изградба, реконструкција и одржување на мрежата за јавното осветлување во општина Крива Паланка за 2018 година

3.8 Извештај за спроведување на програмата за изработка на урбанистички планови и локални урбанистички плански документации во Општина Крива Паланка за периодот за 2018 година

3.9 Извештај за спроведување на програмата за активностите на Општина Крива Паланка за поддршка на граѓанските здруженија за 2018г..

3.10 Извештај за спроведување на програмата за активностите на општина Крива Паланка во областа на културата и културните манифестации за 2018 година.

Извештај за 2019 година

3.1 Извештај за реализирани активности по програмата за еднакви можности на жените и мажите за 2019

3.2 Извештај за реализирани активности по програмата за локален економски развој за 2019 година

3.3 Извештај за реализирани активности по програмата на Општина Крива Паланка во областа на спорт за 2019 година.

3.4 Извештај за реализирани активности по програмата за социјална, детска и здравствена заштита за 2019 година

3.5 Извештај по програмата за уредување на градежно земјиште за 2019 година за Општина Крива Паланка

3.6 Извештај по програмата за изградба, реконструкција, одржување и заштита на локална патна мрежа за 2019 година за Општина Крива Паланка:

3.7 Извештај по програмата за изградба, реконструкција и одржување на локална водоводна и канализациона мрежа во Општина Крива Паланка за 2019 година

3.8 Извештај за спроведување на програмата за управување со отпад на Општина Крива Паланка за 2019 година.

3.9 Извештај за спроведување на програмата за изградба, реконструкција и одржување на мрежата за јавното осветлување во општина Крива Паланка за 2019 година

3.10 Извештај за спроведување на програмата за изработка на урбанистички планови и локални урбанистички плански документации во Општина Крива Паланка за периодот за 2019 година

3.11 Извештај за спроведување на програмата за активностите на Општина Крива Паланка за поддршка на граѓанските здруженија за 2019г..

3.12 Извештај за спроведување на програмата за активностите на општина Крива Паланка во областа на културата и културните манифестации за 2019 година.

Бараната информација Ви ја доставуваме на начин наведен во барањето

Со почит!

Место и датум : 29.07.2020г.

Крива Паланка

Изготвил:

Службено лице за посредување со информации
од јавен карактер, Лидија Митовска

Сектор за општи и правни работи, финансиски
прашања и локален економски развој

Раководител
Мартин Николовски

